



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT
KËSHILLI I PROKURORËVE PUBLIK I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Претседателот на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија врз основа на член 14 ст.1 т.1 и чл.14 ст.2 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија (Службен весник на РСМ бр.42/20), распиша

ОГЛАС

за избор на

I

1. Член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија од редот на јавните обвинители од подрачјето на Вишото јавно обвинителство Гостивар, со изборно место број 2.

Согласно член 16 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија на огласот може да се пријави секој јавен обвинител кој во моментот на објавувањето на огласот врши функција на јавен обвинител и кој има најмалку десет години стаж како јавен обвинител и во последните две години да не му е изречена дисциплинска мерка, и да има позитивна оценка во вршењето на јавно обвинителската функција согласно со закон.

Согласно член 17 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија кандидатите својата кандидатура ја поднесуваат писмено до Советот и доставуваат:

- Потврда за стаж како јавен обвинител
- Потврда дека во последните две години не му е изречена дисциплинска мерка.
- Биографски податоци за стручниот и професионалниот развој.
- Податоци за учество во стручна и професионална едукација, издадена од Академијата за обука на судии и јавни обвинители.

Гласањето ќе се одржи на ден 10.01.2023 година

Кандидатите кои ќе се пријават на огласот пријавите да ги достават до Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија на ул."Кеј Димитар Влахов"бр.4 кат 5 во рок од 15 од објавата на огласот во "Службен Весник на РСМ"

Некомлетните документи нема да бидат разгледувани .

бр.08-207/1

Скопје, 21.11.2022 година

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Претседател
Антонио Јолевски